



CHEVROLET ORLANDO

Дизајнот на Orlando претставува комбинација од модерен SUV и фамилијарен караван. Всушност, Orlando не спаѓа ниту во еден дизајнерски облик и може да се каже дека претставува некаков вид уникатно дополнување на пазарот на кросовери, кој рапидно се зголемува на глобален план. Orlando е поставен на истата платформа како Cruze и Volt и со паметна распределба на просторот во

неговата кабина ќе можат да се превезуваат седум патници. Токму поради распоредот на седиштата во три реда и можноста за превоз на седум патници се претпоставува дека Orlando всушност е претходница на новата Opel Zafira, исто како што Cruze е претходница за новата Astra. Патничката кабина е дизајнирана за да овозможи удобен превоз на целото семејство, кое ќе ужива во мултимедијалниот систем за забава, во кој, пак, е вкмпонирана и сателитска навигација и има приклучоци за MP3 плеер, USB мемориски стик, iPod и Bluetooth конекција. Најмоќниот мотор кој ќе работи под хаубата на Orlando е новиот 2,0 литарски турбо дизел, кој остварува моќност од 150 кс и максимален вртежен момент од 320 Nm.

Но, Orlando ќе може да се добие со истиот мотор со моќност од 125 кс, но и со бензински 1,8 литарски со 140 кс, кој е најевен и за во Cruze.



**"AUDI" ГО ПОТВРДИ
ЕЛЕКТРИЧНИОТ АВТОМОБИЛ**

Производителот од Инголштад ги потврди шпекулациите дека се подготвува во блиска иднина на пазарот да лансира мал градски електричен автомобил, кој најверојатно ќе се темели на Volkswagen up! Еден од членовите на Управниот одбор на "Audi", Peter Schwarzenbauer, реагирајќи на гласините дека "Mini" подготвува електрична верзија на својот Cooper за Лос Анџелес, на новинарите на Авто саемот во Париз им потврдил дека набрзо "BMW" на купувачите ќе им понуди сопствен електричен автомобил.

**ПАД НА ЕВРОПСКИОТ ПАЗАР
НА АВТОМОБИЛИ**

Иако последниве месеци од годината во основа се добри продажни месеци за автомобилските пазари во цела Европа, по драматичната економска криза, која се случува последниве седмици забележан е огромен пад и на продажбата на автомобили. Пазарот на нови автомобили во Велика Британија "паднал" речиси за 89.000 автомобили во однос на истиот месец во 2007 година, што претставува пад од 21,2 отсто, а тој фактор значително влијаел на вкупниот европски пазар во септември. Меѓутоа, имало пад и на другите пазари: шпанскиот за 31,9 отсто и италијанскиот за 5,9 отсто.

Најголем пад на продажбата на автомобили, од неверојатно 47,6 отсто, бележи Исланд, кој како и многу други европски пазари забележа значителни загуби во банкарскиот сектор.

RENAULT Z.E.

"Renault" ѝ се придружува на електричната револуција со претставување на концептот Z.E. на Салонот во Париз, најавувајќи дека се подготвува за сериско производство на електроавтомобил. Досегашните најави за електричен автомобил од "Renault" се поврзуваа со потпишување договори со разни компании, кои ќе земат учество во развојот и во производството, но сега прв пат може да се фрли поглед врз проектот кој на крај ќе се вози на ули-

ца. Концептот Z.E. е визија за електричен автомобил на иднината и како што велат одговорните за развој во "Renault", тој треба да биде компактен, ефикасен и со реална цена за да може да си го дозволи обичниот купувач. Z.E. го придвижува електричен мотор со моќност од 94 кс и максимален вртежен момент од 226 Nm, кој е расположив од 0 врт/мин. Напојувањето на електромоторот доаѓа од пакетот литиум-јонски батерии.



SKY 102,5
radio